



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словеначки и на македонски језик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службената на општественото книговодство за претплата посебни издаја и огласи 662-3-291

Петок, 27 јануари 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,30 (30) дин. — Аконтацијата на претплата за 1967 година изнесува 35 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1. Пошт. факс. 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732. Продајна служба 51-671

40.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измени на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 јануари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 година.

П. Р. бр. 524

27 јануари 1967 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател,

Коча Поповиќ, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65) членот 8 се менува и гласи:

„Царинската основица за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство се определува врз основа на Листата на царинските основици што ја утврдува директорот на Управата за царина на СФРЈ, во согласност со сојузниот секретар за финансии. Листата на царинските основици се утврдува врз основа на цените на странски пазари

За стоките од ставот 1 на овој член што не се опфатени со Листата на царинските основици, царинската основица ја утврдува царинарницата со вештачење.“

Член 2

Во членот 9 зборовите: „за стока што не е опфатена со листата на текуштите цени а“ се заменуваат со зборовите: „За стоката што“.

Член 3

Членот 11 се брише.

Член 4

Во членот 12 ставот 1 се заменува со два нови става. Кои гласат:

„Цариненето на стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или

примаат во пратки од странство се врши со примена на единствена царинска стопа од 30% врз вкупната вредност на стоките, не сметајќи ја вредноста на стоките на кои е одобрена повластицата од членот 18 на овој закон и стоките на кои според Царинската тарифа не се плаќа царина.

На стоките што се купуваат од консигнационен лагер во Југославија, нема да се применува единствена царинска стопа од ставот 1 на овој член.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

41.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 јануари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 година.

П. Р. бр. 525

27 јануари 1967 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател,

Коча Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66 и 52/66) во членот 8 точка 9 втората реченица се брише.

Член 2

Во Тарифата на сојузниот данок на промет во тар. број 3 стопата: „21%“ се заменува со стопата: „30%“.

Во тар. број 5 во точката 1 стопата: „230%“ се заменува со стопата: „280%“.

Во точката 2а стопата: „60%“ се заменува со стопата: „72%“.

Во точката 2б стопата: „40%“ се заменува со стопата: „48%“.

Во точката 3 стопата: „138“ се заменува со стопата: „188“, стопата: „115“ — со стопата: „155“, стопата: „100“ — со стопата: „130“, стопата: „90“ — со стопата: „120“, стопата: „87“ — со стопата: „117“, стопата: „75“ — со стопата: „95“, а стопата: „69“ — со стопата: „89“.

Во тар. број 10 по точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а) масло за горење:
масло за горење лесно (А) 0,05
масло за горење средно (Б) 0,03
масло за горење тешко (Ц) 0,025“.

Во истиот тарифен број, во забелешката, во точката 4 alineјата 4 се менува и гласи:

„— масла за горење наменети за производство на сурово железо и суров челик, масла за горење во домаќинството (екстра лесно) и специјално масло за горење „Марина“.“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

42.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царини во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 јануари 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 1967 година.

П. Р. бр. 526
27 јануари 1967 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Подпретседател,
Коча Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Приходите што во 1967 и 1968 година, врз основа на Законот за измени на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/67), ќе бидат остварени од зголемувањето на данокот на промет на тутунски преработки и алкохолни пијачки, како и од сојузниот данок на промет на стоките што граѓаните ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, ќе се уплатуваат, по исклучок од членот 13 став 2 на Основниот закон

за финансирање на општествено-политичките заедници, непосредно на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството.

На начинот од ставот 1 на овој член ќе се постави и со зголеменит приход од царини по основот на зголемувањето на единствената царинска стопа што се применува на стоките што граѓаните ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, врз основа на Законот за измени на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/67).

Член 2

Уплатувањето на зголемените приходи од членот 1 на овој закон на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството ќе се врши на тој начин што во корист на таа сметка од вкупно остварениот приход ќе се издвојуваат 30% од сојузниот данок на промет на алкохолни пијачки, 23% од сојузниот данок на промет на преработки од тутун и 30% од царината што граѓаните ја плаќаат на стоките што ќе ги увезат, внесат или примат од странство.

Член 3

Средствата формирани според членот 2 од овој закон ќе се користат за отплатување на обврските на федерацијата по странските заеми и кредити што се отплатуваат од средствата на федерацијата наменети за финансирање на инвестициите во стопанството.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

43.

Врз основа на членот 10 од Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЧКИ, ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН И МАСЛОТО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА ТОЈ ДАНОК

1. Работните и други организации и самостојните угостителски дуќани на граѓани (во понатамошниот текст: даночните обврзници) што вршат промет на алкохолни пијачки, промет на преработки од тутун и промет на масло за горење за кои се менуваат стопите на данокот на промет на стоки на мало во смисла на Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/67), ќе извршат попис на залихите на алкохолни пијачки, освен природното вино и природната ракија, и попис на залихите на преработки од тутун и масло за горење со состојба на 26 јануари 1967 година ќе ја утврдат разликата помеѓу цените со укалкулираниот данок на промет по новите стопи и данок на промет по досегашните стопи, и од тој ден, по извршениот попис, ќе го пресметуваат и уплатуваат данокот на промет на стоки на мало по новите даночни стопи.

Во работните и други организации од ставот 1 на оваа точка спаѓаат и продавници и други трговски и угостителски единици во состав на работни организации, како и единици за продажба на производите од ставот 1 на оваа точка основани од други организации.

2. По исклучок од одредбите на точката 1 на оваа наредба, не се должни да извршат попис производителските организации и трговските стопански организации на големо што алкохолните пијачки, тутунските преработки и маслото за горење на залихи не ги водат по цените со укалкулиран данок

на промет на стоки на мало, со тоа што продавниците и другите деловни единици на овие организации се должни да извршат попис на залихите на тие производи.

3. Организацијата на пописот на залихите на алкохолни пијачки, преработки од тутун и масло за горење даночните обврзници ја вршат на начинот и по постапката по кои го вршат пописот на стоките при менувањето на продажните цени на стоките во кои е укалкулиран данокот на промет на стоки на мало (комисијско мерење, броење).

4. За извршениот попис се составува записник во потребен број примероци. Еден примерок од записникот работните и други организации и доставуваат на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, а еден примерок — на месно надлежната служба на пазарната инспекција. Самостојните угостителски дуќани на граѓани му доставуваат еден примерок од записникот на финансискиот орган на надлежното општинско собрание, а еден примерок — на надлежната служба на пазарната инспекција.

Записникот за пописот мора, покрај податоците за називот (името) на даночниот обврзник и за месното и времето на вршењето на пописот, да ги содржи и следните податоци:

- 1) назив на производот;
- 2) единица мера;
- 3) попишани количини на стоки;
- 4) досегашна продажна цена по единица производ со данокот на промет;
- 5) вкупен износ на вредноста на попишаните стоки по досегашната продажна цена со данокот на промет;
- 6) нова продажна цена по единица производ со данокот на промет;
- 7) вкупен износ на вредноста на попишаните стоки по новата продажна цена со данокот на промет;
- 8) вкупен износ на разликата помеѓу новата и досегашната продажна цена за алкохолни пијачки, за преработки од тутун и за масло за горење.

Записникот го потпишуваат членовите на комисијата и сметкоположачот.

5. Заради полесно утврдување на разликата помеѓу сојузниот данок на промет на стоки на мало по новите даночни стопи и сојузниот данок на промет на стоки на мало по досегашните даночни стопи за затечените залихи на алкохолни пијачки и преработки од тутун, се даваат коефициенти за утврдување на новата продажна цена за алкохолните пијачки и некои видови преработки од тутун и износи на разликите помеѓу новите и досегашните даночни стопи за пакувања од 20 парчиња цигари од I, II, III и IV квалитетна група.

Коефициентите за алкохолни пијачки и некои видови преработки од тутун, што ќе се применуваат врз досегашната продажна цена со укалкулираниот данок на промет, изнесуваат:

— за алкохолни пијачки — — — —	1,0744
— за колекции цигари, екстра цигари и режан тутун од сите видови, освен тутунот за луле — — — —	1,1515
— за тутун за луле — — — —	1,0751
— за пури од сите видови, тутун за пвакање и бурмут — — — —	1,0571

Разликите помеѓу новите и досегашните даночни стопи за пакувања од 20 парчиња цигари од I, II, III и IV квалитетна група изнесуваат:

	Динари
— за I квалитетна група (Дрина и др.) —	0,50
— за I/II квалитетна група (филтер и др.) —	0,40
— за II квалитетна група (Морава и др.) —	0,30
— за IIa квалитетна група —	0,30
— за IIIa квалитетна група (Зета и др.) —	0,30
— за IIIb квалитетна група (Ибар и др.) —	0,20
— за IV квалитетна група (Драва и др.) —	0,20

6. Разликата на данокот на промет на стоки на мало утврдена според одредбите на оваа наредба, даночните обврзници се должни да ја уплатат на сметките определени со Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66 и 5/67).

Работните и други организации што плаќаат аконтации на данокот на промет според наплатената реализација и што применуваат коефициент за утврдување на наплатената реализација ја уплатуваат разликата на данокот на промет, заедно со другиот данок на промет на стоки на мало, во рок од пет дена по истекот на декада (член 15 став 4 од Основниот закон за данокот на промет).

Работните и други организации што плаќаат аконтации на данокот на промет според реализацијата на која не се применуваат коефициентите на наплатената реализација, или што плаќаат аконтации во височина на пресметаниот данок по издадените фактури или во височина на пресметаниот данок по издадените доставници на стоки до своите продавници и други деловни единици, ќе ја уплатат разликата на данокот на промет најдоцна до 13 февруари 1967 година.

Самостојните угостителски дуќани на граѓани ќе ја уплатат разликата на данокот на промет најдоцна до 10 февруари 1967 година.

7. Натоварените и испратените количини на алкохолни пијачки, преработки од тутун и масло за горење се сметаат како стока на пат која купувачот (примач на стоки во продавница или друга деловна единица) е должен веднаш по приемот да ја попише и разликата на данокот на промет да ја уплати според одредбите од оваа наредба.

Како стока на пат се смета и стоката што е фактурирана а не е испратена.

8. Надзор над спроведувањето на пописот на залихите на алкохолни пијачки, преработки од тутун и масло за горење врши службата на пазарната инспекција, а надзор над точноста на пресметувањето и уплатувањето на разликите на данокот на промет на стоки на мало врши Службата на општественото книговодство.

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-735/1

26 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

44.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66) во точката 4 на одредбата под 23 во заграда бројот: „3“ се брише.

2. Во одредбата под 24 по ставот 2 се додава нова одредба 24а, која гласи:

„24а) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на природно вино и ракија (тар. број 3).“

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“..

Бр. 4-829/1
26 јануари 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

45.

Врз основа на чл. 6 и 6а од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66), генералниот директор на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТУТУНСКИ ПРЕ- РАБОТКИ И КИБРИТ

1. Во Наредбата за формирање на продажните цени за тутунски преработки и кибрит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во точката 1 уводната реченица и одредбата под 1 се менуваат и гласат:

„1. Цените за цигари и кибрит во продажба на мало можат да се формираат до следното ниво:

1) цигари:	Динари за 20 парчиња
I квалитетна група	2,50
I/II квалитетна група	2,10
II квалитетна група	1,80
IIа квалитетна група	1,70
IIIа квалитетна група	1,60
IIIб квалитетна група	1,30
IV квалитетна група	1,20“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 1/1
26 јануари 1967 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за цени,
Горѓе Пеклиќ, с. р.

46.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НОСИЛА, ПОТПОРКИ ЗА НОСИЛА И БОЛНИЧКИ КОЛИЧКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Носила, потпорки за носила и болнички колички — — — — — JUS M.T5.500

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 19-160/1
12 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

47.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ- ЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Шумски садници:	
Општи услови	— — — — — JUS D.Z2.110
Иглолисници	— — — — — JUS D.Z2.111
Широколисници	— — — — — JUS D.Z2.112

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 06-157/1
12 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
40. Закон за измени на Законот за Царинската тарифа — — — — —	117
41. Закон за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — — —	117
42. Закон за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царини во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството — — — — —	118
43. Наредба за начинот на пописот на алкохолните пијачки, преработки од тутун и маслото за горење за кои се менуваат стопите на данокот на промет на стоки на мало и за начинот на пресметувањето и уплатувањето на тој данок — — — — —	118
44. Наредба за измена и дополнени на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници — — — — —	119
45. Наредба за измена на Наредбата за формирање на продажните цени за тутунски преработки и кибрит — — — — —	120
46. Решение за југословенскиот стандард за носила, потпорки за носила и болнички колички — — — — —	120
47. Решение за југословенските стандарди од областа на шумарството — — — — —	120